

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

ЧЕСТОДРЕН

# ДИРЕР ОД А—Ш ШЕЕСЕТ ГРАФИКИ ОД СОВРЕМЕНИ УМЕТНИЦИ ВАРИЈАЦИИ НА ДИРЕР

28 10. — 15 11. 1982.

## ПРЕДГОВОР

Кога Мориц Таузинг го посети Нирнберг во 1868 година, куќата на Албрехт Дирер ја најде музејски сиромашно, дури несоответно одржувања и си покнели: сите оние радиуси, преку кои се ширела Диреровата активност некогаш во целиот свет, би требало повторно концентрично да се сретнат овде. Замислете на Таузинг — објавени на 7 ноември 1868 година во една анонимна статија во Минхенер Алгемајне Џајтунг-ѓо дадоа решителниот поттик за основањето на Куќата на Албрехт Дирер во 1871 година, едно друштво, кое според првата одлука објавена во 1872 година, требаше да дејствува во „чест на Диреровиот спомен“, со цел, пред се, да се обнови поранешниот дом на мајсторот и со поддршка на германските уметници да се поттикне и обезбеди споменот на Албрехт Дирер и неговото дело.

Друштвото ја зеде под наем куќата што му припаѓаше на градот и остана нејзин единствен старател се до првите години после 1945 година, кога тешко оштетена во војната беше повторно изградена.

Финансискиот товар и конзерваторската одговорност не можеше да ги сноси само друштвото. Од оваа причина, а и поради претстојната Дирерова година 1971, беше склучен нов договор во 1966 година со што се постави основа за соработка меѓу градот Нирнберг и „Куќата на Албрехт Дирер“: градот ја основа службата „Градско-историски музеи“, со обврска за управување и научно одржување на Диреровата куќа и на збирките во врска со Дирер, а „Куќата на Албрехт Дирер“ на „Градско-историските музеи“ им го отстапи на чување и користење нејзиниот подвижен имот — меѓу другото една богата Дирерова библиотека. Градот обезбеди управен апарат од квалификувани научници кој е способен да ги задоволи сите барања на еден специјален музеј, кој им служи на разновидните интереси. „Куќата на Албрехт Дирер“ делумно се отнаша од нејзината речиси 100-годишна старателска функција без да стане со тоа едно друштво кое ќе се занимава само со унапредувањето на млади уметници. Договорот од 1966 година и го обезбедува на „Куќата на Албрехт Дирер“ рамноправното учество при сите основни одлуки на начинот на користењето на Куќата како и на сите збирки кои нејзини припаѓаат.

Така беше донесена и заедничката одлука како да се обавува музејската работа под изменетите услови: од 1970 година „Градско-историските музеи“ во Нирнберг со помош на „Куќата на Албрехт Дирер“ собираат, проучуваат и документираат сите материјали што се во состојба да ги докажат и објаснат распространетоста и дејството на Диреровата уметност. Од тогаш, систематски изградените збирни содржат репродукции, копии и фалсификати како и варијации, парафрази, и цитати од Дирерови теми во сите уметнички видови, коишто само можат да се замислат. Објавувањата на Музејот се занимаваат со историјата на Диреровите спомен-денови, со Дирер-

вата родословна книга од 1828 година, со Диреровата рецензија во Англија и Франција или со употребата на Диреровите мотиви на поштенски марки, големата изложба на Диреровото патување низ Холандија и за влијанието на мајсторот на неговите колеги-уметници од таа земја приканана на „Европалија“ во 1977 година во Брисел што беше во поголем дел конципирана и научно подготвена од соработниците на Музејот. Со својот голем Балдунг-каталог од 1978 година Музејот оточна да ги објавува во слики печатените графики од најпознатите Дирерови соработници.

Во 1976 година беше објавен првот извештај за сите добиени дела од 1970 година (Дејствувањето и влијанието на Дирер. Ново добиени и позајмени дела од последните години — изложбени каталоги на „Градско-историските музеи“ во Нирнберг бр. 9.)

Оваа публикација треба да обезбеди увид во едно посебно одделение на збирките на „Диреровата куќа“: од печатно-графичниот фонд на XX век беа одбрани 60 листови со Дирерови парафрази, репродуцирани и описаны. Тие потенцираат од 56 уметници од 13 земји, две третини од делата се сопственост на „Куќата на Албрехт Дирер“, 7 листови влегло како подарок на уметниците во збирката, 15 листови ги купи градот Нирнберг — еден избор како доказ за големиот постоечки фонд што постојано се зголемува.

Помошта на ангажирани галеристи при изнаоѓањето на материјалот ни беше многу драгоцен, така што си дозволуваме да ги наведеме имињата на оние галерији спрема кои чувствуваат благодарност: Галеријата Валтер од Диселдорф, галеријата Штиблер од Хоффхайм/Таунус, галеријата Холбајн од Линдау, галеријата Шенингер од Минхен како и продавниците во Нирнберг на М. Еделман, Х. Шраг, Беате Е. Фоигт и Ваигел. Благодарност за информации и колегијална помош заслужуваат многу уметници именувани во уводот и главниот дел, меѓу кои особено господина Кристина Најдел, господија Д-р Анете Пфаф, господин Михаел Матиас Прехт и друштвото на Албрехт Дирер во Нирнберг. Посебна благодарност заслужува господин Матиас Менде кустос во „Градско-историските музеи“ во Нирнберг, кој, како и многу од другите горе наведени, ја подготви оваа публикација.

Со голема благодарност се сеќаваме на финансиската помош за печатењето добиена од еден дарител кој не сака да биде именуван.

Сите репродуцирани листови во оваа книга сочинуваат една изложба конципирана како подвржна манифестија за повеќе земји, отворена во 1980 година во Пасау за време на „Европските недели“.

Нирнберг, јули 1980 год.

Д-р Х. Ломан, претседател  
на „Куќата на Албрехт Дирер“

Д-р Карл Хајнц Шраил, директор  
на „Градско-историските музеи“, Нирнберг

КАТАЛОГ

**ЈИРЖИ АНДЕРЛЕ**

1. ПРОСТОРОТ ЗА ДВАЈЦА, 1971  
суша игла и мезотинта, 65 x 50

**ДИТЕР АЗМУС**

2. ТУРНИР (според Дирер), 1970  
сериграфија во боја, 60 x 48

**ХУБА БАЛВАНИОС**

3. ВО СПОМЕН НА ДИРЕР, 1971  
бакропис, 68 x 53,5

**ВЈАЧЕСЛАВ Е. БЕГИЦАНОВ**

4. МЕЛАНХОЛИЈА, 1975  
дворез, 9 x 10,8

**ХАРТМУТ Р. БЕРЛИНИКЕ**

5. СТАРИОТ МАЈСТОР ЗА АЛБРЕХТ 1471—1971, 1971  
линорез во боја, 49, 5 x 39,5

**ТОНИ БУРГХАРТ**

6. ЗАЈАКОТ, 1970  
сериграфија во боја, 84 x 59

**ЈОХАНЕС ВЕНЕКАМП**

7. ФИГ. III 1448—1968 (автопортрет според Дирер)  
1968  
бакропис во боја, 41,7 x 50

8. МАШКИ АКТ СО КВАДРАТ, 1971  
бакропис во боја, 59, 5 x 45

**ПАИЛ ВУНДЕРЛИХ**

9. СТРЕЛА И ЉУБИЧИЦА, 1971  
литографија во боја, 65 x 50  
10. САМИОТ КАКО АДАМ СО АНТОН И ОРЕЛ, 1974  
литографија во боја, 92,5 x 59,7

**ХАП ГРИЗХАБЕР**

11. ЛИКОТ НА АЛБРЕХТ ДИРЕР, 1971  
дворез, 44 x 31

**ДИТЕР Ц. ГИНТЕР**

12. ТРИНАЕСЕТГОДИШНИОТ ДИРЕР, 1971  
линорез во боја, 42 x 34

**РЕНАТО ГУТУЗО**

13. ГОСПОЃА СВЕТ, 1971  
бакропис, 44 x 36,5

**САЛВАДОР ДАЛИ**

14. АДАМ И ЕВА, 1972  
бакропис, 57,5 x 37,5

**ЕМИР ДРАГУЉ**

15. АД 1976 (АЛБРЕХТ ДИРЕР)  
мезотинта во боја, 9,7 x 7,5

**ЕБЕРХАРД ЕГЕРС**

16. ПА ШТО, ГОСПОДИН ДИРЕР, 1970  
бакропис, 32 x 14

**ТИБОР ЗАЛА**

17. ВО СПОМЕН НА ДИРЕР, 1971  
бакропис во боја, 39,5 x 30

**БЕРНХАРД ЈЕГЕР**

18. РИНОЦЕРУС СПОРЕД ДИРЕР, 1970  
литографија во боја, 50 x 45

**ЗИГБЕРТ ЈАЦКО**

19. НА ХАЛЕРОВАТА ПОРТА, 1972  
бакропис, 40 x 28,5

**ЈАНОШ ЈОША**

20. ДИРЕР, 1970  
линорез, 51 x 70

**ЏОРЏ КАСТИЉО**

21. СВЕТИОТ ЕФСТАХИУС, (според ДИРЕР), 1971  
бакропис во боја, 49,5 x 39,5

**ХАЈЦ КНОНЕ**

22. ЖЕНСКА БАЊА, 1970  
бакропис, акватинта, 34,7 x 34,7

**АЛФРЕД КОБЕЛ**

23. РИЦАР, СМРТ и ГАВОЛ  
бакропис, суша игла, 25 x 19,5

**ПЕТЕР Колин**

24. МАДОНА 70, 1970  
бакропис, 30 x 24,5

**ВОРИНГТОН КОЛСНОТ**

25. ДИРЕР НА 23 ГОДИНИ ВО ВЕНЕЦИЈА, 1978  
бакропис во боја, 35,5 x 50,5

**ЈАН КРЕЈЧИ**

26. МИЛЕС КРИСТИЈАНУС (според Дирер), 1970  
бакропис, 35,6 x 24,2

**ХИЛДЕГАРД ЛАНШЕВИЦ**

27. ВО ГРАДИНАТА НА СОНИШТАТА, 1975  
сито печат во боја, 43 x 56,5

**МАРИНО МАРИНИ**

28. ВО ЧЕСТ НА ДИРЕР, 1971  
бакропис, 44,5 x 36,5

**АНДРЕ МАСОН**

29. АДАМ И ЕВА (според Дирер), 1971  
бакропис во боја, 47,5 x 33,5

**КРИСТИЈАН МИШКЕ**

30. ЗМЕВ, 1970/71 (триптих)  
бакропис, 15,6 x 4/15,9 x 11/15,5 x 4

**ХЕРМАН НАУМАН**

31. ВАРИАЦИИ ЗА „НЕМЕЗИЗ“ ОД ДИРЕР, 1970  
дворез, 50 x 30

**ХОЗЕ ОРТЕГА**

32. РИЦАР, СМРТ, ГАВОЛ, 1971  
бакропис, 67,5 x 67,5

**ГАБОР ПАШТОР**

33. НА ДИРЕРОВИОТ СПОМЕН I, 1971  
бакропис во боја, 60 x 45,5

**МИХАИЛ МАТИАС ПРЕХТЛ**

34. CAVE CANEM, 1976  
литографија во боја, 40 x 36

**НАСПАР ВАЛТЕР РАУ**

35. КУТРОТО ЗАЈЧЕ, 1970  
бакропис, акватинта, 20 x 14

**ЧАБА РЕКАСИ**

36. УМЕТНИЧКА ШКОЛА НА МАЈСТОРОТ ДИРЕР, 1970  
бакропис, 11 x 34,5

**ГЕРЕНОТ РИХТЕР**

37. ЧЕТИРИ СЦЕНИ ПО ДИРЕР, 1980  
бакропис

**НОРБЕРТ РИХТЕР-СКРОБИНХУЗЕН**

38. МАЛ ТОП ПО ВКУСОТ НА ДИРЕР, 1964  
бакропис, 29,7 x 21,4

**ЗИГФРИД РИШАР**

39. ВО ЧЕСТ НА ДИРЕР, 1970  
ситопечат во боја, 65 x 50

**КАРЛ РЕСИНГ**

40. ВАРИАЦИИ ЗА ДИРЕРОВАТА МЕЛАНХОЛИЈА, 1970  
линорез во боја, 45,5 x 50

**АНТОНИ ТАПИЕС**

41. БЕЗ НАСЛОВ, 1979  
литографија во боја, 39,5 x 58

**РОЛФ ТИЛЕ**

42. ОБИД ЗА САМОПРЕДСТАВУВАЊЕ СО ПОМОШ НА  
ЕДЕН ДИРЕРОВ ЦИТАТ, 1972  
бакропис, акватинта, 29,7 x 24,5

**АЛФРЕД ФИНСТЕРЕР**

43. ПАРАФРАЗА ЗА ДИРЕРОВИОТ СЕЛСКИ ТАНЕЦ И  
ГАЈДАР, 1978  
бакропис во боја, 36 x 43

**ХАРТМУД ФРИДРИХ**

44. ТРИЕСЕГ ГЕРМАНСКИ МАРКИ, 1971  
бакропис, 32,5 x 44,5

**АДОЛФ ФРОНЕР**

45. ТРИ ГРАЦИИ,  
бакропис, во боја, 44,5 x 32

**КАРЛ-ХАЈНЦ ХАНЗЕН-БАХИА**

46. КОЊСКА ГЛАВА, 1970  
дворез, 48,5 x 39

**РОЛФ ХЕРКЕН**

47. ГОТВАЧОТ И НЕГОВАТА ЖЕНА, 1977  
бакрорез, 15 x 11,5

**АЛФРЕД ХРЛИЧКА**

48. МЕЛАНХОЛИЈА, 1971  
бакропис, 33 x 50

**МАК ЦИМЕРМАН**

49. СЕВЕРНОГЕРМАНСКА МЕЛАНХОЛИЈА, 1970  
литографија во боја, 58 x 44,5

**ЈИРГЕН ШИФЕРДЕКЕР**

50. НОВО ДОМАШНО БЛАГОСЛОВУВАЊЕ НА ЗАНА-  
ЕТЧИИ, 1978  
транспортна фолија, 41,5 x 52

**ЕБЕРХАРД ШЛОТЕРЕР**

51. МОЈАТА АГНЕЗА, 1979  
бакропис во боја, 21,5 x 24,5

**ЈЕРК ШМАЈСЕР**

52. БЕЗ НАСЛОВ, 1976  
бакропис, 12,5 x 8

**БЕРНХАРД ШУЛЦЕ**

53. МИГОФОВИОТ НАСТАН, 1970  
бакропис во боја, 47 x 34,5

**РАЈНЕР ШВАРЦ**

54. МРТОВ Е!, 1971  
литографија во боја, 28 x 21

55. СМЕЕЊЕТО НА ВЕТРОПИРЕСТАТА СЕЛАНКА, 1974  
литографија во боја, 39 x 25

**КЛАУС ШТЕК**

56. ЗА КОНФИРМАЦИЈА, 1970  
сериграфија во боја, 84 x 58

**ФОЛНЕР ШТЕЛЦМАН**

57. СПОРЕД ДИРЕРОВАТА СЛИКА „СОНОТ НА ДОК-  
ТОРОТ“ I, 1971  
бакрорез, 23 x 23

**МАНФРЕД ШТИЛНЕР**

58. ДИРЕР И РАФАЕЛ ЈА СТУДИРААТ ЦЕНТРАЛНАТА  
ПЕРСПЕКТИВА, 1971  
бакрорез, 18,8 x 21,5

издавач: музеј на современата уметност — скопје  
организација: мсу — скопје, Амбасада на Сојузна Република Германија  
печатница: графички завод „гоце делчев“ — скопје  
тираж: 200